



Влада на Република Северна Македонија

Врз основа на член 27-б став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 март 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со оваа решение се утврдува дека угостителскиот објект **хотел Канет** со седиште на ул.Јордан Хаџиконстантинов – Џинот бр.20-Скопје, ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди супериор, со период на важност од три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект се објавуваат на веб-страницата на Владата на Република Северна Македонија.

Образложение

ДТУТ СИВА Канет компани ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, поднесе Барање бр.УП I 13-772 од 23.11.2018 година за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект хотел Канет со седиште на ул.Јордан Хаџиконстантинов – Џинот бр.20- Скопје, за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди..

Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајќи по Барањето изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр.УП I 13-772 од 24.1.2019 година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две ѕвезди супериор пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог 1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/13).

Врз основа на член 27-б од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува Решение за утврдување на категорија на угостителски објект.

Согласно член 27-б од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години.





Влада на Република Северна Македонија

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението.

Бр.45-1419/1
5 март 2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за
определена категорија на угостителскиот објект за сместување

Бр. УПЕ 13-772 29/01/2019 година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,
постапуваќи по барање бр. УПЕ 13-772 од 23.11.2018 година, поднесено од
ДПТ СВА КАНЕТ КОМПАНИ ЛОСЛ со адреса Ул. Зорден Хаџиќановиќ Улица бр. 20.
Скопје за утврдување и исполнување услови за категоризација во
угостителски објект ХОТЕЛ КАНЕТ (вид на угостителски објект)
ХОТЕЛ со предлог категорија од угостителот од ТРИ (3) ЗВЕЗДИ

изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:

Согласно Прелиминарної за Квалитетна на Угостителски
Објекти (Котен), Комисијата изврши увид на
Угостителскиот објект Хотел Канет на Ул. Зорден
Хаџиќановиќ Улица бр. 20 - Скопје.
Комисијата констатира дека Канет ги
исполнува условите за Хотел од Мешовити
Категорија со 2 (две) звезди Експрес.

Во врска со утврдената фактичка состојба присутното лице ги имаше следните забелешки:

Од наведеното се констатира дека објектот	<input checked="" type="checkbox"/> ГИ	<input type="checkbox"/> НЕ ГИ
условите за бараната категорија	ИСПОЛНУВА	ИСПОЛНУВА
Записникот е прочитан на присутните	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Странки и забелешки:	ИМА	НЕМА

Учесници во увидот име и презиме предложена категорија потпис

Од Комисијата:

1. ДЕИТОН КЕСИСА
2. БИЛЕНТ МУСТАЧОСКИ
3. СУНУЛ СЛАИ
4. ЗЕАН НИКОЛОВСКИ
5. ВЛАДИСЛАВ СИРОКОВСКИ
6. МАРОТ АЛМАНИ
7. МАТА БАРСЕВ
8. ИВАН ПАСЕВСКА
9. ИСМЕТ ЗАЗОВСКИ
10. ОЛГАН ТРАКОСКА
11. ДУМИЧЕ ЛАЗАРОВСКИ
12. МАРИЈА КИВСКИ
13. ДАРЧА СТЕЈАНОВ

Од Барателот:

1. Заданга Тогуле

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по барањето бр. УП Г 15-772 од 23.11.2019 година, Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување донесе

ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЈА
на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ КАМЕТ со седиште на адреса ул. ЗОРАН ХАЊИСТАТИЊОВ ЦИСТ ги бр. 20 исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти за ХОТЕЛ од ЦЕБРА категорија со 1БЕ (2) ѕвезди. СУПЕРИОР

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши категоризација на угостителскиот објект.

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената категорија.

24.01.2019

Датум и место



Комисија за категоризација
Претседател